



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



## Неделен извештај од 03-09 јуни 2019

### Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот "Стратешко партнерство за промени: Препознај, почитувај и остварувај права" на Отворена Порта го спроведува проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите" проектот е финансиран од Европската Унија. За таа цел, Здружение на граѓани Легис располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија.

Овој неделен извештај претставува преглед на 13 дневни извештаи т.е. прашалници изготвени во текот на овој период:

- **Број на извештаи:** 13 дневни извештаи т.е. прашалници.

**Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош:** Околу 251 бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Бројот на ново пристигнати бегалци/мигранти во Табановце-Куманово изнесува 17, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 234. Во текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица дневно во Табановце-Куманово варираше од 0-9, кои беа 8-Авганистан, 7-Пакистан, 2-Индија, додека во Винојуг-Гевгелија дневно варираше од 17-54, кои беа 42-Авганистан, 26-Сирија, 5-Бангладеш, 104-Пакистан, 3-Турција, 4-Ирак, 6-Алжир, 1-Сомалија, 33-Индја, 1-Либија, 1-Тунис, 4-Мароко, 1-Централна Африканска Република, 1-Габон, 1-Камерон, 1-Либан.

### Табановце, северна граница

#### Објекти и услови:

Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три obroка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



### Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Не беа регистрирани неправилности.

### Пристап до право/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Одделот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак, не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

### Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Бегалец по потекло од Авганистан со ампутирана лева нога редовно е носен на преврски во ОБ-Куманово, раната споро му зараснува, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
- На 04.6.2019 по повод Рамазан Бајрамн Легис организираше бајрамски ручек.
- Деновиве во кампот пристигал бегалец по потекло од Пакистан со својот внук, со бегалецот работи психолог и психијатар бидејќи се наоѓа во тешка состојба поради тоа што пред 5 месеци во војната ги загубил браката.
- Што се однесува до бегалецот по потекло од Авганистан, кој е со ампутирано стапало, со него редовно работи психолог од ИОМ, во соработка со социјален работник во кампов. Бегалецот во текот на неделата беше носен на контрола во Болница во Скопје. Како и што веќе претходно беше кажано, раната на ампутираното стапало по споро му зараснува.

### Слобода на движење:

На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа да излегуваат.

### Гевгелија, јужна граница:

#### Објекти и услови:

Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за движење сè уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна,



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три оброка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

**Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:**

Не беа регистрирани неправилности.

**Пристап до право на азил/привремена заштита:**

Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

**Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:**

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. Не се пријавени никакви посебни потреби за здравствена нега. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Црвен Крст обезбедува само конзервирана храна и имаат недостаток на храна и вода.
- Легис обезбедува свеж зелчук за да може бегалците сами да готват.
- На 04.6.2019 по повод Рамазан Бајрамн Легис организираше бајрамски ручек.
- Семејството со девојче кое има церебрална парализа редовно посетува лекар, дадена и е витаминска терапија и се потенцијални баратели на азил.

**Слобода на движење:**

Слободата на движење на жителите на транзитниот центар е сè уште органичена што значи дека истите можат да излегуваат но само доколку се придружени од вработените.

- Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:

/